



REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA  
CIVIL AVIATION AGENCY  
*Licensing Department*

Организации на кои Агенцијата за цивилно воздухопловство  
на Република Северна Македонија им има издадено Уверение за работа  
*List of organizations issued an Approval Certificate by the Civil Aviation Agency  
of the Republic of North Macedonia*

Школски центри за обука на персонал во воздухопловството  
*Training Centers for Aviation Personnel*

Одобрени центри за обука на пилоти – Пилоти на авион  
ATO - Approved training organizations – Pilots of airplane

Број на Уверение : <i>Certificate No.:</i>	Име на организацијата : <i>Name of the organization :</i>	Овластување за обука за: <i>Authorized for training for:</i>	Важност на Уверението <i>Certificate validity</i>	Стандард: <i>Standard :</i>
MKD.ATO.001	“RIMIN AIR” – Ltd Shtip Ul.Vasil Glavinov 22, Shtip  “РИМИН ЕР” – Доел Штип ул.Васил Главинов22, Штип Тел.: + 389 78 589 531 E-mail: <a href="mailto:riminair.ltd@gmail.com">riminair.ltd@gmail.com</a> <a href="mailto:info@riminair.mk">info@riminair.mk</a>	-LAPL (A) & PPL(A) Courses -CPL(A) Modular course -FI(A) course -Night rating course -SEP(A) Class rating course -Towing rating course (sailplane and banner)  -FSTD No EU – AT3A1084 (In agreement with Institute of Air Transport, Sofia Flight Training, Bulgaria)	25.05.2021	PART -FCL PART -ORA  Commission Regulation (EU) No1178/2011

*This certificate is valid whilst the approved organization remains in compliance with Part-ORA, Part FCL and other applicable regulations.*

*Ова уверение за работа е валидно се додека одобрената организација ги исполнува условите во согласност со Дел- ORA Дел -FCL и други применливи регулативи.*

**Пријавени организации за обука- Пилоти на авион  
 DTO – Declared training organizations – Pilots of airplane**

<b>MKD.DTO.001</b>	<b>AK SKOPJE – DOO                  CHUCHER SANDEVO</b> Sportski Aerodrom Stenovec No.151a, Chucher Sandevo Tel.02 529 7584, 078 303 600 E-mail: <a href="mailto:aeroklubsk@gmail.com">aeroklubsk@gmail.com</a>	-PPL(A)	<b>Declaration                  06.04.2021</b>  <b>CAA                  Confirmation of                  declaration                  08.04.2021</b>  <b>Training                  program                  approval                  25.05.2021</b>	<b>PART-FCL                  Commission                  Regulation                  (EU)                  No1178/2011</b>
<b>MKD.DTO.002</b>	<b>AK STIP – STIP</b> Ul.Josif Kovacev No.82 2000 Stip Tel.032 382 782 <a href="http://www.aerostip.netfirms.com">www.aerostip.netfirms.com</a> <a href="mailto:aerostip@yahoo.com">aerostip@yahoo.com</a>	-PPL(A)	<b>Declaration                  02.04.2021</b>  <b>CAA                  Confirmation of                  declaration                  08.04.2021</b>  <b>Training                  program                  approval                  28.05.2021</b>	<b>PART-FCL                  Commission                  Regulation                  (EU)                  No1178/2011</b>
<b>MKD.DTO.003</b>	<b>AK KUMANOVO –                  KUMANOVO</b> Ul.Oktomvriska Revolucija No.32/13 1300 Kumanovo Tel.070211391 <a href="mailto:aerokumanovo@gmail.com">aerokumanovo@gmail.com</a>	-PPL(A)	<b>Declaration                  05.07.2021</b>  <b>CAA                  Confirmation of                  declaration                  05.07.2021</b>  <b>Training                  program                  approval                  13.07.2021</b>	<b>PART-FCL                  Commission                  Regulation                  (EU)                  No1178/2011</b>

**Организацијата може да спроведува обуки се додека ги исполнува условите во согласност со Дел-DTO, Дел -FCL и други применливи регулативи.**

***The organizations can conduct trainings whilst remains in compliance with Part-DTO, Part FCL and other applicable regulations.***

**Школски центри за обука на пилоти на едрилица**  
*Training Centers for Glider Pilots*

<b>TC - 02</b>	<p><b>AERO CLUB SKOPJE –DOO CHUCHER SANDEVO</b> Sportski Aerodrom Stenkovec No.151a, Chucher Sandevo Tel.02 529 7584, 078 303 600 <a href="http://www.aeroclubskopje.com.mk">www.aeroclubskopje.com.mk</a></p>	<p>-Основна обука за стекнување на дозвола за пилоти на едрилица <i>Basic training for glider pilot licence</i> -Напредна обука за стекнување овластување за инструктор за обука на пилоти на едрилица <i>Advance training for glider pilot instructor rating</i></p>	<p><b>01.10.2020 01.10.2023</b></p>	<p>ICAO Annex 1</p>
<b>TC - 03</b>	<p><b>AERO CLUB STIP – STIP</b> Ul.Josif Kovacev No.82 2000 Stip Tel.032 382 782 <a href="http://www.aerostip.netfirms.com">www.aerostip.netfirms.com</a> <a href="mailto:aerostip@yahoo.com">aerostip@yahoo.com</a></p>	<p>-Основна обука за стекнување на дозвола за пилоти на едрилица <i>Basic training for glider pilot licence</i> -Напредна обука за овластување инструктор за пилоти на едрилица <i>Advance training for glider pilot instructor rating</i></p>	<p><b>01.10.2020 01.10.2023</b></p>	<p>ICAO Annex 1</p>
<b>TC - 04</b>	<p><b>AERO CLUB KUMANOVO – KUMANOVO</b> Ul.Oktomvriska Revolucija No.32/13 1300 Kumanovo Tel.070211391 <a href="mailto:aerokumanovo@gmail.com">aerokumanovo@gmail.com</a></p>	<p>-Основна обука за стекнување на дозвола за пилот на едрилица <i>Basic training for glider pilot licence</i> -Напредна обука за стекнување на овластување за инструктор за обука на пилоти на едрилица <i>Advance training for glider pilot training instructor rating</i> -Обука за обнова на знаење за обнова на дозвола за пилоти на едрилица <i>Refresher training for glider pilot licence renewal</i></p>	<p><b>04.12.2020 04.12.2023</b></p>	<p>ICAO Annex 1</p>

**Школски центри за обука на пилоти на балон**  
*Training Centers for balloon pilots*

<p align="center"><b>TC-BL-01</b></p>	<p><b>DTU MIMAKS BALON dooel</b>  <b>Skopje</b>          Ul. Kiro Fetak br.1/17 b          1000 Skopje</p>	<p>-основна обука за стекнување дозвола на пилоти на балон и/или овластување  <i>Basic training for balloon pilot licence and/or ratings</i>          - континуирана обука за обнова на стекнатото знаење  <i>- Continuous training in rebuilding acquired knowledge</i>          - напредна обука за стекнување овластување за инструктор по летање на балон  <i>- Advanced balloon training for instructor rating</i></p>	<p align="center"><b>21.10.2021 - 21.10.2023</b></p>	<p align="center">ICAO</p>
---------------------------------------	--	---	--	----------------------------

**Школски центри за обука на падобранци**  
*Training Centers for Parachutists*

<b>ТС - 08</b>	<b>AK SKOPJE –DOO</b> <b>CHUCHER SANDEVO</b> Sportski Aerodrom Stenkovec No.151a, Chucher Sandevo Tel.02 529 7584, 078 303 600 <a href="http://www.aeroclubskopje.com.mk">www.aeroclubskopje.com.mk</a>	-Основна обука на класичен начин за стекнување дозвола на падобранец со овластување А категорија <i>Basic training for parachutist licence with A category rating</i> -Напредна обука за овластување Б,Ц и Д категорија <i>Advance training for rating B,C,D category</i>	<b>22.04.2021</b> <b>22.04.2023</b>	National
----------------	--	--	--	----------

**Школски центри за обука на пилоти на ултралесни летала**  
*Training Center for Ultralight Pilots*

<b>TC/UL-03</b>	<b>Aero Club WING AIR TEAM – SKOPJE</b>  ul.Draga Stojanovska No.4-8 Skopje  <a href="mailto:wingairteam@yahoo.com">wingairteam@yahoo.com</a>	- обука за стекнување на дозвола за пилот на ултралесен авион - обука за стекнување на овластување за инструктор за обука на пилоти на ултралесни авиони - <i>Ultralight aeroplane pilot licence training course</i> - <i>Ultralight aeroplane pilots instructor rating training course</i>	28.06.2017-unlimited	National
<b>TC/UL-04</b>	<b>Zdruzenie za vozduhoplovstvo PFC Skopje</b> Ul.Pariska br.22/11 Skopje <a href="http://www.pfc.mk">www.pfc.mk</a>	- обука за стекнување на дозвола за пилот на ултралесен авион - обука за стекнување на овластување за инструктор за обука на пилоти на ултралесни авиони - <i>Ultralight aeroplane pilot licence training course</i> - <i>Ultralight aeroplane pilots instructor rating training course</i>	28.11.2016-unlimited	National
<b>TC/UL -05</b>	<b>AEROCLUB MIRKO TODOROVSKI – BITOLA</b>  Ul. Ivo Ribar Lola No.4 7000 Bitola Tel. 047 202 500 <a href="http://www.aeroclubbitola.mk">www.aeroclubbitola.mk</a>	Обука за стекнување на дозвола за пилот на ултралесен авион - <i>Ultralight aeroplane pilot licence training course</i> Обука за стекнување на овластување за инструктор за обука на пилоти за ултралесни летала - <i>Ultralight aeroplane flight instructor training course</i>	15.09.2020-unlimited	National

**Овие уверенија, освен ако не бидат суспендирани или повлечени, ќе останат во сила неограничено.**  
*This certificate, unless suspended or revoked, shall continue in unlimited duration.*

**Школски центри за обука на пилоти на параглајдер и змај**  
*Training Centers for Paraglider and Hanglider Pilots*

<p align="center"><b>PG - 01</b></p>	<p><b>Citizen's Association of Paraglider Club VERTIGO</b>  <b>Skopje</b>          Ul. Mihail Cakov br.7/1-11          Skopje          075 281090  <a href="mailto:www.info@vertigo.org.mk">www.info@vertigo.org.mk</a></p>	<p align="center">пилоти на параглајдер и змај  <i>Paraglider and Hanglider pilots</i></p> <p>-Основна обука за стекнување на дозвола за пилот на крила за слободно летање за класа параглајдер;          -Напредна обука за стекнување на овластување за инструктор за летање со крила за класа параглајдер;          -Напредна обука за стекнување на овластување за тандем пилот на крила за класа параглајдер.          - <i>Basic training for free flying wings pilot licence – class paraglider;</i>          - <i>Advanced training for free flying wings instructor rating- class paraglider;</i>          - <i>Advanced training for free flying wings tandem pilot rating-class paraglider.</i></p>	<p>04.06.2018 - unlimited</p>	<p align="center">National</p>
<p align="center"><b>PG – 03</b></p>	<p><b>PK DELTA – PRILEP</b>          Ul.11 October No.36<sup>a</sup>          7500 Prilep          Tel.075 272 242, 075 410 393  <a href="http://www.deltaparaglajding.com.mk">www.deltaparaglajding.com.mk</a></p>	<p align="center">пилоти на параглајдер и змај  <i>Paraglider and Hanglider pilots</i></p> <p>-основна обука за стекнување на дозвола за пилот на крила за класа параглајдер и класа змеј;          -Напредна обука за стекнување на овластување за инструктор за летање со крила на класа параглајдер и класа змеј;          -Напредна обука за стекнување на овластување за тандем пилот на крила за класа параглајдер и класа змеј.          -<i>Basic training for free flying wings pilot licence – class paraglider/hang glider;</i>          -<i>Advanced training for free flying wings instructor rating – class paraglider/hang glider;</i>          - <i>Advanced training for free flying wings tandem pilot rating – class paraglider/hang glider;</i></p>	<p>28.01.2020 - unlimited</p>	<p align="center">National</p>
<p align="center"><b>PG – 05</b></p>	<p><b>Extreme Sports Club “SKY RIDERS” Prilep</b>          Ul.Dimo Narednikot bb Prilep          075 272242  <a href="mailto:spirkozam@yahoo.com">spirkozam@yahoo.com</a></p>	<p align="center">пилоти на параглајдер и змај  <i>Paraglider and Hanglider pilots</i></p> <p>-Основна обука за стекнување на дозвола за пилот на крила за класа параглајдер и класа змеј;          -Напредна обука за стекнување на овластување за инструктор за летање со крила на класа параглајдер и класа змеј;          -Напредна обука за стекнување на овластување за тандем пилот на крила за класа параглајдер и класа змеј.          -<i>Basic training for free flying wings pilot licence – class paraglider/hang glider;</i>          -<i>Advanced training for free flying wings instructor rating – class paraglider/hang glider;</i></p>	<p>25.12.2019 - unlimited</p>	<p align="center">National</p>

		<i>- Advanced training for free flying wings tandem pilot rating – class paraglider/ hang glider;</i>		
--	--	---	--	--

Овие одобренја, освен ако не бидат суспендирани или повлечени, ќе останат во сила неограничено.  
This certificate, unless suspended or revoked, shall continue in unlimited duration.



**Школски центри за обука на персоналот на контрола на летање**  
*Training Centers for Air Traffic Control Personnel*

<b>MK/TCM-NAV 01/2014</b>	<b>M-NAV AD Skopje – Training Centar – ATCO&amp;FD</b> Airport Alexander the Great 1043 Petrovec P.F. 9	Персонал на КЛ и ПКЛ <i>ATCO and FD</i>	02.03.2020 01.02.2023	ICAO Annex 1 EU Directive 2006/23
---------------------------	--	--	--------------------------	--------------------------------------

**Школски центри за обука на персонал за поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата за давање на услуги на воздухопловна навигација (АТСЕП персонал)**  
*Training Centers for Air Traffic Safety Electronics Personnel (ATSEP)*

<b>MK-ATSEP - 001</b>	<b>M-NAV AD Skopje – Training Centar –</b> Airport Alexander the Great 1043 Petrovec P.F. 9	АТСЕП персонал <i>ATSEP</i>	28.02.2021 28.02.2023	ESARR 5 ICAO Doc.7192
-----------------------	--	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

**Школски центри за обука на персоналот за метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќај (МЕТ персонал)**  
*Training Centers for MET Personnel*

<b>MK-MET-001</b>	<b>M-NAV AD Skopje – Training Centar –</b> Airport Alexander the Great 1043 Petrovec P.F. 9	МЕТ персонал <i>MET Personnel</i>	27.05.2021 27.05.2023	ICAO Annex 1 WMO No.258
-------------------	--	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------

**Школски центри за обука на персонал кој врши подготовка и издавање на воздухопловни информации, публикации и процедури на летање (АИС персонал)**  
*Training Centers for Aeronautical Information Services Personnel (AIS Personnel)*

<b>MK-AIS-001</b>	<b>M-NAV AD Skopje – Training Centar –</b> Airport Alexander the Great 1043 Petrovec P.F. 9	АИС персонал <i>AIS Personnel</i>	02.06.2021 02.06.2024	ICAO Doc.7192
-------------------	--	--------------------------------------	--------------------------	---------------